



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

91001 Скопје
Tab

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општите и општинските библиотеки: БРРР 201-1125

Четврток, 28 ноември 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 60

ГОД. XXX

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта Фах 228. — Телефони: централа 650-153; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756.

1017.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1974 година.

ПР бр. 355
26 ноември 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

Член 1

Заради унапредување на економската и друга соработка со неврзаните земји и со земјите во развој и давање поддршка на напорите на тие земји за нивниот економски развој и зачувување на нивната политичка и економска независност, како и заради давање поддршка на ослободителните движења, се основа Фонд на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој (во натамошниот текст: Фонд).

Член 2

Задачата на Фондот е да ги користи средствата присобрани според одредбите од овој закон, заради остварување на целите од член 1 на овој закон:

1) за унапредување на економската, финансиската, научната, просветно-културната, техничката и друга соработка на Југославија со неврзаните земји и со земјите во развој, под поповолни услови од условите под кои се врши редовно соработката со нив;

2) за давање поддршка на напорите на неврзаните земји и на земјите во развој и на нивните мултилатерални организации во борбата за политичка, економска и општонационална независност, како и за поттикнување на нивниот економски и социјален развој;

3) за давање материјална и друга помош на неврзаните земји и на земјите во развој што претрпеле воени пустошења предизвикани од агресија или штети од елементарни непогоди од поголеми размери;

4) за остварување на солидарноста со ослободителните движења.

Член 3

Сојузниот извршен совет одлучува за користењето на средствата на Фондот.

Одлуката од став 1 на овој член ја донесува Сојузниот извршен совет во согласност со утврдената политика на Југославија кон неврзаните земји, земјите во развој и ослободителните движења.

Член 4

Фондот има својство на правно лице.

Фондот има свој статут.

Седиштето на Фондот е во Белград.

Член 5

За Фондот се обезбедуваат средства од придонесот на републиките и автономните покраини.

Придонесот на републиките и автономните покраини од став 1 на овој член изнесува 0,1% од општествениот производ на општественото стопанство на секоја република односно автономна покраина за годината што ѝ претходи на годината за која се плаќа придонесот.

Републиките и автономните покраини ќе ги определат изворите на приходите од кои ќе се обезбедува придонесот од став 2 на овој член.

Средствата на Фондот се формираат и од ануитети, прилози и подароци.

Член 6

Ако средствата на Фондот го преминат износот предвиден во финансискиот план на Фондот, Сојузниот извршен совет, во согласност со надлежните републички и покраински органи, ќе одлучи за намалувањето на стапката на придонесот на републиките и автономните покраини од член 5 став 2 на овој закон и за времето во кое републиките и автономните покраини ќе го уплатуваат тој придонес по така намалена стапка.

Член 7

Средствата на Фондот што се обезбедуваат од придонесот на републиките и автономните покраини се уплатуваат тримесечно во рок од 25 дена по истекот на секое тримесечје.

Ако републиката односно автономната покраина не го уплати износот на придонесот во рокот од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство на Југославија, по налог од управниот одбор на Фондот, ќе го пренесе износот на неуплатениот придонес од сметката на буџетот на републиката односно на автономната покраина на сметката на средствата на Фондот.

Член 8

Ако поради динамиката на притекувањето на средствата од член 5 на овој закон, или некоја друга приремена тешкотија во редовното притекување на средствата, Фондот не може да ги извршува одлуките на Сојузниот извршен совет, Фондот може потребните средства да ги прибави и со краткорочен заем кај банка и друга организација во Југославија или со позајмица од постојаната резерва на буџетот на Федерацијата.

Износот и условите под кои Фондот може да го земе заемот односно позајмиците од став 1 на овој член ќе ги утврди Сојузниот извршен совет на предлог од управниот одбор на Фондот.

Член 9

Средствата на Фондот се даваат без обврска за враќање и во вид на кредит.

За кои намени од член 2 на овој закон се даваат средствата на Фондот без обврска за враќање, а за кои, во вид на кредит, ќе утврди Сојузниот извршен совет при донесувањето на одлуката за користењето на средствата.

Член 10

Средствата на Фондот што не ќе се искористат во една година можат да се користат во наредните години.

Член 11

Фондот ги извршува своите задачи преку организација на здружениот труд и други организации врз основа на договори, како и преку определени органи на управата и општествено-политичките и хуманитарните организации.

Член 12

Средствата на Фондот се водат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на Југославија.

Средствата на Фондот се депонираат кај Народната банка на Југославија.

Член 13

Со финансискиот план на Фондот се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи на Фондот за календарската година.

Финансискиот план на Фондот го донесува управниот одбор на Фондот, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 14

Фондот донесува завршна сметка на Фондот за секоја година.

Завршната сметка на Фондот ја одобрува Сојузниот извршен совет, по претходно прибавено мислење од извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини.

Кон завршната сметка на Фондот се поднесува и годишен извештај за работењето на Фондот.

Член 15

Со Фондот управува управен одбор.

Управниот одбор на Фондот има претседател и девет члена.

Претседател на управниот одбор е претседателот на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој. Осум члена на управниот одбор се членови на тој комитет од редот на функционерите на соодветните републички и покраински органи.

Директорот на Фондот е член на управниот одбор на Фондот според својата положба.

Член 16

Управниот одбор на Фондот:

- 1) го донесува статутот на Фондот;
- 2) го донесува финансискиот план на Фондот и завршната сметка на Фондот;

3) му предлага на Сојузниот извршен совет донесување одлука за користење на средствата на Фондот;

4) му ги предлага на Сојузниот извршен совет условите за користење на средствата на Фондот;

5) му предлага на Сојузниот извршен совет одлуки за краткорочно задолжување на Фондот во смисла на член 8 на овој закон;

6) се грижи за извршувањето на одлуките на Сојузниот извршен совет;

7) ги утврдува условите за склучување на договорите од член 11 на овој закон.

Управниот одбор на Фондот одлучува со мнозинство гласови од членовите на управниот одбор, а за работите од точ. 1, 2 и 7 на став 1 од овој член едногласно. Ако не се постигне едногласност за работите од точ. 1, 2 и 7 на став 1 од овој член, конечно одлука за тие работи донесува Сојузниот извршен совет.

Член 17

Со работењето на Фондот раководи директор на Фондот.

Директорот на Фондот го назначува и го разрешува од должноста Сојузниот извршен совет.

Директорот на Фондот за својата работа му одговара на управниот одбор на Фондот и на Сојузниот извршен совет.

Член 18

Директорот на Фондот го претставува и го застапува Фондот.

Директорот на Фондот склучува договори за извршување на одлуките за користењето на средствата на Фондот.

Директорот на Фондот е наредбодавец за користењето на средствата на Фондот.

Директорот на Фондот извршува и други заклучоци од управниот одбор на Фондот.

Член 19

Стручните и административните работи за потребите на Фондот ги врши Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој.

Член 20

Со статутот на Фондот се утврдуваат особено: работењето на Фондот, делокругот и одговорноста на управниот одбор и на директорот на Фондот и надзорот над употребата на средствата на Фондот.

Статутот на Фондот го потврдува Сојузниот извршен совет.

Член 21

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1975 година.

1018.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 32 став 2 од Основниот закон за општествените стокковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот одбор од 26 ноември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1973 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1973 година, што ја донесе Сојузната дирекција за

резерви на прехранбени производи со своето решение бр. 03-23/4 од 15 април 1974 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 75
26 ноември 1974 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

1019.

Врз основа на член 288 точка 2. од Уставот на Социјалистичка Република Југославија а во врска со член 60 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1974 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

За заменик-генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија се именува д-р Милое Николиќ, директор во Сојузниот завод за општествено планирање.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 92
26 ноември 1974 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

1020.

Врз основа на член 288 точка 3 и член 372 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1974 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

За заменик на Сојузниот јавен обвинител се

именува Ратимир Ристиќ, заменик на републичкиот јавен правобранител на СР Србија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 93
26 ноември 1974 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

1021.

Врз основа на член 52 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

1. Во Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на одредени производи од земјите во развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73, 49/73 и 47/74) во точка 1 во уводната реченица по зборот: „Бразил.“ се додава зборот: „Грција.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 ноември 1974 година.

Е. п. бр. 696
21 ноември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

1022.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со точка 14 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ НА ОДРЕДЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ Е ПРОПИШАН УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА

1. Во Одлуката за утврдување на износот на девизите на одредени организации на здружениот труд за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на

на глобалната девизна квота („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/74) во точка 1 бројот: „100,000.000“ се заменува со бројот: „200,000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 697
12 ноември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Цемал Биедиќ, с. р.

1023.

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1975 ГОДИНА

1. Увозот на стоки за кои со Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74), е определено да се увезуваат врз основа на стоковни контингенти, односно девизни контингенти, освен текстилните производи што се увезуваат врз основа на Одлуката за постапката за утврдување и распределба на девизните контингенти за увоз на текстилни производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/72), се врши врз основа на договор помеѓу организациите на здружениот труд — потрошувачите, увозниците и производителите на односните производи, постигнат во рамките на Стопанската комора на Југославија. Со тој договор се утврдува, во рамките на материјалните биланси врз кои се засновува предвидената стапка на растежот на производството и пропорциите на платниот биланс за 1975 година, обемот на увозот според количеството (стоковен контингент), односно според вредноста (девизен контингент), усогласен со домашното производство и потрошувачка; регионалните правци на увозот — водејќи сметка за поставките на економската политика и за склучените трговски и други меѓудржавни спогодби; структурата и динамиката на увозот; начинот и организацијата на увозот и други елементи за извршување на договорот.

2. Учесниците на договорот од точка 1 на оваа одлука се должни во договорот да ги утврдат и цените, односно начинот на утврдување на цените по кои ќе ги продаваат стоките што се предмет на договорното регулирање на увозот, во согласност со утврдената политика на цените и со прописите со кои се регулира режимот на цените, и еден примерок од договорот да достават до Сојузниот секретаријат за пазар и цени.

3. Договорот помеѓу организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука подлежи на согласност на сојузниот секретар за надворешна трговија, дадена во спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени, по претходно прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството.

Сојузниот секретар за надворешна трговија и сојузниот секретар за пазар и цени се должни да одлучат за давањето на согласноста во рок од 30 дена од денот на приемот на договорот, ако со дого-

ворот се опфатени сите критериуми од точка 1 на оваа одлука.

4. Ако организациите на здружениот труд внатре во Стопанската комора на Југославија не постигнат договор, за што Стопанската комора на Југославија поднесува извештај до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 30 дена од денот на приемот на извештајот од Стопанската комора на Југославија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по прибавеното мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, ќе го определи обемот на увозот според количеството (стоковен контингент), односно според вредноста (девизен контингент), регионалните правци на увозот, динамиката на увозот, начинот на распределба на износот на девизите, како и другите услови за увоз на производи во смисла на точка 1 од оваа одлука.

5. Организациите на здружениот труд се должни да го постигнат договорот од точка 1 на оваа одлука во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Ако организациите на здружениот труд не го постигнат договорот во тој рок, утврдувањето и распределбата на износот на девизите ќе се изврши според постапката од точка 4 на оваа одлука.

6. За одделни производи што не се увезуваат врз основа на стоковен контингент, односно девизен контингент, а во 1975 година се увезуваат по тој основ, организациите на здружениот труд се должни да постигнат договор за увозот на тие производи во рок од два месеца од денот на извршената измена на режимот на увозот на тие производи. Ако организациите на здружениот труд не го постигнат договорот во тој рок, ќе се постапи во смисла на точка 4 од оваа одлука а врз основа на извештајот од Стопанската комора на Југославија за непостигнатиот договор.

7. Сојузниот извршен совет може да ги определи стоките за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на стоковни контингенти, односно девизни контингенти, контингентите за тие стоки да ги утврдува според количеството (стоковен контингент), односно според вредноста (девизен контингент) Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени даден по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија и од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството.

За одделни видови стоки за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на стоковен контингент, односно девизен контингент носител на контингентот може да биде Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, односно Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, ако го определи тоа Сојузниот извршен совет.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, односно Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, како носител на контингентот за увоз на стоки од став 2 на оваа точка, во рамките на износот и видот на девизите утврдени во смисла на точка 8 од оваа одлука, ќе изврши избор на најповолен увозник врз основа на одржано јавно наддавање, односно врз основа на претходно извршено прибирање понуди од најмалку тројца понудувачи. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, односно Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи ќе му издаде решение за увоз на определени стоки од стоковниот контингент.

8. За стоковниот контингент, односно девизниот контингент утврден во смисла на точка 7 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе го утврди, водејќи сметка за склучените трговски и други спогодби, износот и видот на деви-

зите, а по потреба и земјата од која се врши увозот, како и динамиката за користење на девизите и роковите во кои организациите на здружениот труд треба да се спогодат за меѓусебната распределба на утврдениот стоковен контингент, односно девизен контингент.

9. Распределбата на стоковниот контингент, односно на девизниот контингент од точка 7 став 1 на оваа одлука ја вршат организациите на здружениот труд договорно, во рамките на Стопанската комора на Југославија. За постигнатата распределба на контингентот се поднесува извештај до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија што на секоја организација на здружениот труд ѝ издава решение за доделениот стоковен контингент, односно девизен контингент, во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

Ако организациите на здружениот труд не постигнат спогодба за распределба на стоковниот контингент односно на девизниот контингент во роковите што ги определил Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, распределбата на стоковниот контингент, односно на девизниот контингент на одделни организации на здружениот труд ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, по претходно прибавен извештај од Стопанската комора на Југославија, а по прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, и тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на тој извештај, при што ќе се придржува кон критериумите од точка 11 на оваа одлука.

10. Стоковниот контингент односно девизниот контингент, утврден во смисла на точка 7 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да го зголеми, со тоа што тој зголемен дел на контингентот во целост да се користи за зголемување на производството на стоки наменети за извоз на пазари со кој се остваруваат девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

11. Организациите на здружениот труд од точка 9 на оваа одлука при распределбата на стоковниот контингент, односно на девизниот контингент, врз основа на договорот, по правило, ќе го имаат предвид обезбедувањето на производството на стоки наменети за извоз со кој се остваруваат девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, како и учеството на секоја организација на здружениот труд во увозот на соодветни стоки во претходната година.

12. Ако за производите врз кои се применува режимот на увоз врз основа на стоковен контингент, односно девизен контингент се зголемуваат цените на одделни производи од домашно производство што отстапуваат од општата политика на цените, или ако се тие производи дефицитарни на домашниот пазар, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, да одобри увоз на односните производи независно од постапката определена со оваа одлука.

При издавањето на одобренјата за увоз ќе се води сметка за извршувањето на трговските и други економски спогодби склучени со странство.

13. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, на предлог од Стопанската комора на Југославија, да им одобрува, пред конечното утврдување на стоковниот контингент, односно на девизниот контингент, аванси на организациите на здружениот труд од точ. 1 и 7 на оваа одлука и тоа најмногу до износот од 40% од количеството, однос-

но од вредноста на увозот на односните стоки во претходната година.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може за увоз и плаќање на сезонски производи да одобри аванси и над износот од 40% од количеството, односно од вредноста на увозот на односните стоки во претходната година.

14. Ако во текот на спроведувањето на договорот од точка 1 на оваа одлука се утврди дека не се реализираат испораките на определени стоки од домашно производство предвидени со материјалните биланси врз база на кои е постигнат договор за увозот на односните стоки, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, може да утврди посебен стоковен контингент, односно посебен девизен контингент за увоз на односните стоки и да изврши распределба на тие контингенти на одделни организации на здружениот труд — учесници на договорот.

15. За увозот на опрема на кредит за потребите на организациите на здружениот труд што се распоредени во некоја од гранките или дејностите наведени во одредбите на глава III, оддел 6 став 13 од Општествениот план на Југославија за периодот од 1971 до 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/72 и 71/73), како и за увозот на опремата која се плаќа од кредитите одобрени од Меѓународната банка за обновa и развој, од други меѓународни финансиски организации или врз основа на меѓународни аранжмани, а кои ќе се увезуваат и плаќаат во 1975 година и во наредните години, стоковните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на односната опрема се утврдуваат за вкупниот увоз, во смисла на точ. 1 и 4 од оваа одлука. При утврдувањето на стоковните контингенти односно на девизните контингенти ќе се утврди и динамиката на увозот и на плаќањата по години.

Врз работите од став 1 на оваа точка склучени и пријавени на банката до 31 декември 1974 година, стоковните контингенти, односно девизните контингенти се утврдуваат во смисла на тој став.

16. Девизите за плаќање на каматата и на трошоците на кредитите од странство, одобрени за увоз на опрема врз основа на стоковните контингенти, односно девизните контингенти, организациите на здружениот труд ги купуваат од овластената банка за динари во рокот на втасаноста.

17. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесува поблиски прописи за начинот на поднесување извештај за постигнатата распределба на стоковниот контингент, односно девизниот контингент и за начинот на поднесување документација која служи за распределба на стоковниот контингент, односно на девизниот контингент според точ. 4, 9, 10 и 15 на оваа одлука.

18. Техничко упатство за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

19. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 698

1 ноември 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биједиќ, с. р.

1024.

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ НА 1975 ГОДИНА

1. За плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за I полугодие на 1975 година врз основа на глобалната девизна квота, на организациите на здружениот труд им се утврдува глобална девизна квота во височина од 50% од износот и видот на девизите што им се утврдени со решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за утврдување на глобалната девизна квота за 1974 година.

Во износот на глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка не се засметуваат износите утврдени врз основа на Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72), Одлуката за утврдување посебен износ на глобалната девизна квота за 1974 година за увоз на земјоделска механизација за производство на шеќерна репа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/74) и Одлуката за утврдување и распределба на дополнителен износ на глобалната девизна квота за увоз на репродукциони материјали и делови за производство и монтажа на вагони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/74).

2. Средствата на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука, организациите на здружениот труд ќе ги користат рамномерно распоредени на првите два квартала на 1975 година.

3. Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во текот на 1975 година се промени начинот на плаќањето помеѓу Југославија и определена странска земја, стопанските организации на здружениот труд што увезувале сировини и други репродукциони материјали од тие земји по основ на глобалната девизна квота ќе поднесат, во рок од 60 дена од денот на промената на начинот на плаќањето, барање да им се утврди износот на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и репродукциони материјали од таа земја за првото полугодие на 1975 година.

Барањето за утврдување на износот на девизите производствената организација на здружениот труд му го поднесува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на производствената организација на здружениот труд ќе ѝ го утврди износот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали од став 1 на оваа точка и за тоа ќе ѝ издаде решение. Износот на девизите на производствената организација на здружениот труд ќе ѝ се утврди во височина на девизите што таа ги искористила за плаќање на увозот на односните сировини и други репродукциони материјали од односната земја, во соодветниот период на 1974 година.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето, да донесе решение за утврдувањето на износот на девизите од став 1 на оваа точка на производствената организација на здружениот труд.

4. Организацијата на здружениот труд врши плаќање на сировините и другите репродукциони материјали што ги увезува врз основа на глобал-

ната девизна квота, преку овластената банка што сама ќе ја избере.

5. Вкупниот износ на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, го утврдува Сојузниот извршен совет за производствените организации на здружениот труд што се основани и пуштени во погон во 1975 година, за производствените организации на здружениот труд што се основани во 1974 година а за таа година не добиле девизи за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, за организациите на здружениот труд што со нови капацитети своето производство во 1975 година ќе го зголемат најмалку за 50% во однос на производството во 1974 година, за новоизградените производствени организации на здружениот труд во состав на сложена организација, или за производствените организации на здружениот труд во состав на сложена организација што со нови капацитети своето производство во 1975 година ќе го зголемат најмалку за 50% во однос на производството во 1974 година, како и за производствените организации на здружениот труд чии увозни сировини и други увозни репродукциони материјали се уништени поради виша сила (пожар, поплава, земјотрес и др.).

6. Организациите на здружениот труд од точка 5 на оваа одлука поднесуваат барање за утврдување на износот на девизите за плаќање на стоките за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота до Сојузниот секретаријат за пазар и цени. Сојузниот секретаријат за пазар и цени, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, во спогодба со сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството, ќе ја оцени оправданоста на поднесените барања и ќе му даде предлог на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија кој, во рок од 30 дена од денот на приемот на предлогот, со решение ќе ја утврди глобалната девизна квота за одделни организации на здружениот труд, имајќи го предвид износот на глобалната девизна квота на другите истородни организации.

7. Организациите на здружениот труд со средствата на глобалната девизна квота можат да ги плаќаат сировините и другите репродукциони материјали што ги увезуваат само за потребите на сопственото производство и за извршување на договор склучен помеѓу домашни производствени организации на здружениот труд за долгорочна производствена кооперација и договор за долгорочна деловно-техничка соработка, што врз основа на такви договори вршат испораки на компоненти, состојки, делови, склопови, потсклопови и полупроизводи.

Ако организација на здружениот труд средствата на глобалната девизна квота ги користи противно на одредбата на став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на организацијата на здружениот труд ќе ѝ ја намали глобалната девизна квота за двојниот износ на средствата искористени противно на намената од тој став. Ако износот на искористените средства е помал од 20% од вкупниот износ на утврдената глобална девизна квота, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на организацијата на здружениот труд вкупниот износ на глобалната девизна квота утврден за таа организација на здружениот труд ќе ѝ го намали за 20%.

8. Организациите на здружениот труд можат увозот и плаќањето на товар на глобалната девизна квота, во смисла на оваа одлука, да ги вршат почнувајќи од 1 јануари 1975 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, организациите на здружениот труд можат да

вршат увоз и плаќање на сезонски производи и, пред 1 јануари 1975 година, ако за тоа прибават согласност од Народната банка на Југославија што таа ја дава во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

9. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот за поднесување на барањата од точ. 3 и 6 на оваа одлука и за документацијата што се прилага кон тие барања.

10. Техничко упатство за применување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 699

21 ноември 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

1025.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА САФИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 5 септември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за сафи, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) сафи ROF-51 (GPF)	до 5,38
2) сафи ROF-52 (GPF-HS)	до 5,38
3) сафи ROF-57 (FEF)	до 5,50
4) сафи ROF-58 (HAF)	до 5,88
5) сафи ROF-59 (ISAF)	до 6,62
6) сафи Colorex — I	до 7,41
7) сафи ROF-II и нивна мешаница	до 4,82

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1208 од 13 ноември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: ИНА — Кутина.
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Борово“ — Борово, „Милоје Закиќ“ — Крушевац, „Сава“ — Крањ, „Вулкан“ — Ниш, Кемијски комбинат — Загреб, „Елка“ — Загреб, „Рис“ — Загреб, „Гумитехника“ — Сараево, „Синтетик“ — Бања Лука, „Балкан“ — Сува Река, „Авала-гума“ — Белград, „Рекорд“ — Раковица и „Тигар“ — Пирот.

1026.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХИДРОФОРИ И ХИДРОФОРНИ САДОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 6 август 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за хидрофори и хидрофорни садови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 20% а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 942 од 19 ноември 1974 година

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Индустрија металних производа — Славонска Пожега, „Електропроизвод“ — Доња Зелина, „Сигма“ — Брестаница, „Електроковина“ — Птуј, „Метал“ — Винковци, Метално индустријско предузеќе — Куприја, „ДИП“ — ООУР метални погон — Новоселец, „Раде Кончар“ — Загреб и „Енергоинвест — Мебош“ — Босански Шамац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1027.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОФАЗНИ БРОИЛА, ВКЛОПНИ ЧАСОВНИЦИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 24 септември 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електрични трофазни броила, вклопни часовници и за нивни резервни делови, со тоа што производителската организација на здружениот труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/парче
1) броило T22 А, Б, Ц	504
2) броило T22 БД, ЦД	653
3) броило специјално	1.245
4) вклопен часовник ТКМ3-01	938
5) вклопен часовник ТКМ3-11	999
6) вклопен часовник специјален	1.330

За резервните делови на производителите од став 1 под 1 до 6 од оваа точка цените можат да се зголемат во просек до 25%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 406 од 19 ноември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Искра“ — Крањ.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1028.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГОЛЕМИ КОМПРЕСОРИ И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 јуни 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за големи компресори и за нивни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 20%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 750 од 19 ноември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „ТруdBеник“ — Добој и „Фаграм“ — Смедерево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 49 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

1029.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВИЉУШКАРИ, ДОДАТНА ОПРЕМА И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 12 јули 1974 годи-

на склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за виљушкари, додатна опрема и за нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 17%, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 759 од 19 ноември 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Индос“ — Љубљана, „Литострој“ — Љубљана и „Примат“ — Марибор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за југословенските стандарди од областа на земјоделските производи за индустриска преработка, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/74, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА

Во точка 1 во називот на југословенскиот стандард JUS E.G1.036, наместо зборот: „Полумасно“ треба да стои: „Полномасно“

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 12 ноември 1974 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за пумпи за вода на моторен погон (без мотор) и за нивни делови, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/74, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМПИ ЗА ВОДА НА МОТОРЕН ПОГОН (БЕЗ МОТОР) И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ

Во називот на спогодбата и во точка 1 по зборовите: „за вода“ треба да се додадат изоставените зборови: „и за други намени“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 19 ноември 1974 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ДЕЛОВНАТА ЕДИНИЦА-ЉУБЉАНА, ДЕЛОВНИЦАТА-РИЕКА И ДЕЛОВНИЦАТА-ЗАГРЕБ НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ ЗАВОД „САВА“ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I. Привремениот извршен одбор на осигурениците на Осигурителниот завод „Сава“, Љубљана и работниците на Осигурителниот завод „Сава“, Љубљана — на работните единици Трбовле, Ново Место, Мурска Собота, Јесенице и Централна предложница Уставниот суд на Југославија да утврди дека Деловната единица Љубљана, Деловницата Загреб и Деловницата Риека на Осигурителниот завод „Сава“ не ги исполнуваат условите предвидени за организирање во основни организации на здружениот труд.

Во предлогот се наведува дека осигурениците на Осигурителниот завод „Сава“ Љубљана, на собирот одржан на 5 април 1973 година, го презеле управувањето со тој завод. Собирот на осигурениците тој ден донесол одлука во која се констатира дека осигурениците веднаш го преземаат управувањето со Осигурителниот завод „Сава“, Љубљана, одлучувањето за неговата организација и работење, за неговите средства и за сите други работи за кои врз основа на Уставните амандмани се овластени да одлучуваат.

Работниците, пак, вработени во Заводот, врз основа на анализата на условите за самоуправно организирање во Осигурителниот завод „Сава“, на 5 ноември 1973 година утврдија дека вршат работи на осигурување за осигурениците како нивни стручни служби и заклучија да се организираат во работна заедница како органски дел на заедницата на осигурувањето и во тој облик на самоуправно организирање да ги вршат своите самоуправни права.

Меѓутоа, работниците во Деловната единица — Љубљана, Деловницата-Загреб и Деловницата-Риека одлучија да се организираат како основни организации на здружениот труд.

Предлагачите сметаат дека работниците од наведените три организациони единици не можат според Уставот на СФРЈ да се организираат во основни организации на здружениот труд.

Деловната единица-Љубљана, Деловницата-Риека и Деловницата-Загреб во своите одговори на предлогот и на јавната расправа наведоа дека применувајќи ги Уставните амандмани и тргнувајќи од тоа дека во секоја деловна единица се врши заокружен работен процес, како и од своите права да располагаат со средствата за лична и заедничка потрошувачка та дека резултатот на нивната работа може да се потврди како вредност на пазарот и врз таа основа самостојно да се изрази, одлучија да се организираат како основни организации на здружениот труд.

II. Во постапката пред Уставниот суд е утврдено дека осигурениците врз основа на Уставниот амандман XXII на 5 април 1973 година го презеле управувањето во осигурителниот завод „Сава“, Љубљана, а дека работниците што во тој завод вршат работи на осигурување и други стручни работи за осигурениците, на собирите на работниците одржани од 25 до 29 декември 1973 година, формирале работна заедница и донесле самоуправен акт на работната заедница со кој се уредуваат правата и обврските во согласност со целта заради која е формирана работната заедница. Само работниците

во Деловната единица-Љубљана, Деловницата-Загреб и Деловницата-Риека се организираше како основни организации на здружениот труд.

Оценувајќи ги одлуките на работниците од Деловната единица-Љубљана, Деловницата-Риека и Деловницата-Загреб на Осигурителниот завод „Сава“ во поглед на условите за нивно организирање во основни организации на здружениот труд, на барање од предлагачите, Уставниот суд на Југославија утврди дека работниците во тие единици вршат само административно-стручни работи за заедницата на осигурувањето на имот и лица, та поради тоа тие одлуки не се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Според член 29 на Уставот на СФРЈ, работниците во заедниците на осигурувањето што вршат административно-стручни, помошни и други слични работи формираат работна заедница. Уставот, значи, не допушта можност работниците што вршат административно-стручни работи во заедниците на осигурувањето на имот и лица, додека вршат само такви работи, да се организираат како организација на здружениот труд, односно како основна организација на здружениот труд.

Таквата уставна концепција на положбата на работниците во заедниците на осигурувањето произлегува од новата уставна положба и од функцијата на заедницата на осигурувањето на имот и лица. Од Уставот на СФРЈ, имено, недвосмислено произлегува дека работниците што во тие заедници вршат административно-стручни, помошни и други слични работи не управуваат со трудот и со работењето на заедницата на осигурувањето.

Работниците што во заедниците на осигурувањето на имот и лица вршат административно-стручни и други слични работи, имаат права на средства за лична и заедничка потрошувачка во согласност со начелото на распределба според трудот, како и други самоуправни права во согласност со природата на работите што ги вршат и со заедничките интереси заради кои се формирани тие заедници. Очигледно е дека таквото уставно регулирање на правата на работниците во работните заедници на заедниците на осигурувањето, како според обемот така и според содржината, укажува на различна положба на тие работници во поглед на самоуправното организирање во однос на работниците во другите области на здружениот труд.

III. Со оглед на изложеното, Уставниот суд на Југославија донесе

О д л у к а

Работниците на Деловната единица-Љубљана, Деловницата-Загреб и Деловницата-Риека на Осигурителниот завод „Сава“, Љубљана, што вршат административно-стручни работи на осигурувањето на имот и лица, не можат според Уставот на СФРЈ да се организираат како основна организација на здружениот труд.

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, Радивоје Главич, Арпад Хорват, Радојка Катич, Димо Кантарциски, Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак.

У-бр. 108/74
1 октомври 1974 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,

Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛИ! УВАЊА**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Ајдуковиќ Петра Дане, Петровиќ Михаила Мирко;

— за особено залагање и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Костиќ Станоја Бранко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Банићевиќ Душана Никола, Бијелац Страхиња Миленко, Гутиќ Абуша Шабо, Миланко Лазара Милан, Вуковиќ Влајка Ристо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Додиг Марка Роко, Јовановиќ Милоша Спасо, Јовановиќ Ђорѓа Светолик, Караман Шимуна Шиме, Максиќ Божидара Миливоје, Милош Јове Јово, Ратковиќ Јове Велиша, Шеховиќ Мустафе Адил, Вукоје Бошка Милан;

— за особени заслуги во ширењето на братство-то меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Алексиќ Јована Славољуб, Богевски Ђоше Крсто, Драгин Јерка Славко, Георгиевски Милана Љупчо, Гоиќ Ивана Иво, Јанковиќ Ђорѓа Милутин, Манетовиќ Глигорија Александар, Маројевиќ Милисавва Лука, Медошевиќ Авде Назиф, Мешиќ Расима Салих, Мујагиќ Османа Мехмед, Олуиќ Павла Александар, Периќ Мате Ђуро, Рафајловски Ђорѓа Бора, Реџиќ Хусо Исмет, Ристиќ Михаила Миленко,

Рожман Јосипа Драгутин, Рукавина Мије Фрањо, Старчевиќ Ивана Светозар, Тавчиовски Шпиро Љупчо, Тинтор Милана Бранко, Зељуг Милана Томо;

— за особено залагање и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Башиќ Марка Средоје, Белас Блажа Марин, Бисерко Стеве Ђуро, Блажевиќ Ивана Анѓелко, Борозан Јоке Перо, Буневски Ивана Мирко, Цветковиќ Александра Станоје, Дамњановиќ Радована Сретен, Филиповиќ Миливоја Милутин, Франк Миливоја Божидар, Гениќ Радивоја Радивоје, Јаќиќ Миљана Светомир, Јанковиќ Илије Вогољуб, Јазиќ Душана Живојин, Јовановиќ Миленка Бранко, Јовановиќ Душана Живота, Кнежевиќ Станоја Рајко, Коматиќна Милана Миљан, Костањшек Драге Даворин, Ковачиќ Стјепана Среќко, Кривокапиќ Саве Ђорђе, Лах Милана Антон, Лакиќ Илије Бранко, Лаличиќ Јока Душан, Лампиќ Ивана Недељко, Ломбардиќ Тома Петар;

Маринковиќ Велимира Душан, Марковиќ Драгомира Љубиша, Марковиќ Велише Ранко, Матевски Трајка Мито, Милутиновиќ Илије Жарко, Митиќ Александра Миодраг, Мрша Марка Иван, Николиќ Петра Тихомир, Опалиќ Петра Гојко, Пејиќ Милана Драгољуб, Пелеш Радета Момчило, Петковиќ Видаќа Радивоје, Петровиќ Радоја Драгомир, Полиќ Ивана Славко, Поповац Лазо Веселин, Поповиќ Драгољуба Славко, Рако Стјепана Мате, Родиќ Рада Душан, Симоновиќ Глигорија Предраг, Синѓелиќ Радована Владимир, Стевовиќ Војислава Михајло, Тешановиќ Ђорѓа Славко, Тошиќ Милована Саво, Трајковски Томе Трајко, Тунгуз Николе Дарија, Вучуќ Марка Светислав, Вујчиќ Ивана Мате, Здуиќ Петка Гојко, Жалица Алексе Мирослав;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ**

Анѓели Јована Стјепан, Антиќ Драгутина Жарко, Биљановиќ Михајла Бранко, Бјелотомиќ Стеве Душан, Влечиќ Вожа Вера, Булат Стјепана Ведрана, Давидовиќ Пере Милан, Демајо Морица Александар, Димитријевиќ Јована Димитрије, Добрила Винка Витомир, Доновски Борисава Крсто, Драгосављевиќ Божидара Љубан, Френбахер Фрање Јурај, Гледиќ Мане Милан, Глунчиќ Дује Марица, Годлер Јожа Владо, Ханзир Матије Матија, Јаневски Петра Дмитар, Јанковиќ Милоша Бранко, Јелиќ Марка Анка, Јелиќ Анте Шиме, Јеросимиќ Матије Станко, Јуриќ Ђуре Јово, Кајгана Николе Бошко, Којиќ Симе Милан, Крчиќ Луке Мијо, Кришка Миховила Рудолф, Курсар Пашка Вељко;

Лајиќ Петра Божо, Митриќ Илије Симо, Обрадовиќ Милосава Велимир, Пасета Антона Људмила, Петровиќ Милана Спиридон, Полкиќ Чедомира Јован, Поповиќ Боже Дмитар, Поповиќ Свегозара Илија, Радаковиќ Јована Илија, Радиновиќ Ивана Игор, Рељиќ Петра Којо, Рибица Луке Милан, Рудеж Стојана Милан, Секулиќ Илије Милан, Слатинац Јефта Никодин, Станковиќ Станка Радојко, Свиличиќ Јосипа Маријан, Шахиновиќ Ахмета Хасан, Штефанец Петра Мара, Таталовиќ Петра Чедо-

мир, Тестен Алојза Дарко, Треневски Злата Вено, Вујановиќ Адама Стана, Вујичиќ Ивана Чедомир, Вукобратовиќ Рада Јово, Вукушиќ Мате Бранко, Затезало Игњатија Игњатије;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аговиќ Елмаза Мурат, Алексиќ Милана Сретен, Благова Стерје Зара, Ђурчиќ Душана Марко, Ђуриќ Јевте Петар, Димитријевиќ Љубомира Петар, Голубовиќ Милована Миливоје, Јасниќ Николе Тодо, Јелиќ Гојка Рајко, Јевремовиќ Семе Радомир, Кирбус Франца Винко, Којиќ Стевана Ивица, Ковачевиќ Радомира Урош, Луковиќ Живка Војислав, Мандиќ Фране Божо, Матијашевиќ Анте Јуре, Миловиќ Душана Ђорђе, Митровиќ Милорада Милка, Муфтиќ Хасана Ахмет, Раѓеновиќ Рада Новак, Вујиќ Војина Живојин, Вујовиќ Обрада Јеремије, Вуловиќ Милоша Драгослав, Зупанчич Антона Бранко;

— за залагање и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арифи Тасима Фемија, Аритоновиќ Стојка Владимир, Арсениќ Павла Никола, Баљ Саве Велимир, Батиниќ Миланка Богдана, Батиниќ Ђорѓа Рајка, Бенковиќ Златка Милутин, Бешир Душана Ранко, Бјелојевиќ Алексе Драган, Восанац Богољуба Стево, Брадиќ Владимира Драгиша, Брњас Ивана Драго, Бугариќ Тодосија Рајко, Целиќ Марка Никола, Црњак Петра Божидар, Цвејиќ Миливоја Јован, Цветковиќ Јовице Рајко, Цвијетковиќ Милана Зорка, Цвијиќ Младена Здравко, Ђуриќ Стојана Радомир, Чадиковски Спире Наум, Чичаковиќ Владимира Никола, Чулиќ Стјепана Владо, Дагчевиќ Николе Јоко, Делиќ Вартула Јосип, Делиќ Андрије Велисав, Дерикоњиќ Нитодија Радиша, Дражиќ Светомира Сретен, Дубајиќ Јове Гојко, Ђоковиќ Батрија Љубиша, Ђорђевиќ Станка Предраг, Ереџин-Станковиќ Добросава Љилијана, Галогожа Ђуре Петар, Ганчевиќ Мартина Далибор, Гласиновиќ Петра Миховил, Голуб Антона Станко, Граховац Митра Петар, Гудуриќ Тодора Радивоје;

Ханзир-Брајовиќ Јована Цвијета, Хорват Паво Иван, Ибришимовиќ Мује Сакиб, Илак Шпире Јерко, Илиќ Добровоја Петар, Јанковиќ Риста Војислав, Јеремиќ Димитрија Владимир, Јеж Антона Богомир, Јованиќ Јовише Драган, Јовановиќ Радосава Александар, Јовановиќ Радована Љубодраг, Јовановиќ Мирка Живота, Јовиќ Стале Србољуб, Јовичиќ Спире Лука, Јуриќ Јерка Пашко, Карајловиќ Милоша Саво, Кикиќ Хасана Златан, Којиќ Николе Петар, Колунџија Невена Олга, Коматовиќ Алексе Видоје, Контиќ Мијата Драгољуб, Ковач Мирка Анта, Крајновиќ Јове Никола, Краљ Дмитра Марко, Крстиќ Живојина Богољуб, Крстиќ Јордана Милош, Латиновиќ Мила Гојко, Лазане Ловре Марко, Лежајиќ Шиме Мирко, Лукиќ Саве Драгутин, Магазин Ристе Обрен, Мајетиќ Дана Милан, Мајсторовиќ Милоша Драган, Манојловиќ Јевта Благоје, Маринковиќ Љубисава Живота, Марковиќ Светислава Божидарка, Марковиќ Андрије Љубиша, Марковиќ Драгољуба Видан, Мартиновиќ Митра Драгиња, Михајловиќ Светозара Драгослав, Милиќ Милутина

Данило, Милутиновиќ-Граховац Рада Милица, Митровиќ Јована Стеван, Мрачевиќ Трифка Јован;

Настиќ Велимира Станко, Невешћанин Дана Мате, Новаковиќ Светозара Секула, Обрадовиќ-Поповиќ Радојка, Папиќ Марка Радован, Павелиќ Дана Душан, Павловиќ Ђорѓа Богдан, Пелиновиќ Паво Драгомир, Петриќ Луке Иво, Петровиќ Љубомира Славко, Пјевиќ Сретена Предраг, Поповиќ-Почек Томе Даница, Поповиќ Милана Душан, Поповиќ Илије Милан, Поповиќ Обрада Милисав, Поповиќ Миливоја Миодраг, Поповска Бориса Душанка, Радаковиќ Петра Душан, Радаковиќ Јове Мирослав, Радиќ-Кодарин Антона Базилика, Радмиловиќ Павла Данило, Радоњиќ Марка Мило, Радовиќ Буде Мане, Регоје Марка Никола, Ристивојевиќ Тихомира Љубисав, Родиќ Илије Дмитар, Саламуновиќ Јурја Јерко, Сикимиќ Стевана Ратко, Симиќ Душана Миладин, Симиќ Радише Радомир, Симоновиќ Константина Радомир, Симоновиќ Владимира Божидар, Слана Фридриха Велимир, Слатинац Ивана Јованка, Србљаниќ Милоша Никола, Среќковиќ Мирка Добровоје, Станивукковиќ Јована Босиљка, Стојановиќ Драгутина Јеленко, Стрелец Марка Роналд, Стругар Лазе Катарина;

Шаула Михаила Божидар, Шестовиќ Огњена Маринко, Шофранац Шћепана Ђорђе, Штефанец Ђуре Драгутин, Штркаљ Петра Јерко, Танчиќ Чедомира Мирослав, Таушан Васе Ненад, Томашевиќ Чедомира Жарко, Трмчиќ Михајла Љубомир, Томиќ Андрије Нико, Томче Јанеза Франц, Тројановиќ Милана Рајко, Трутин Петра Иван, Ускоковиќ Ивана Радуле, Узелац Николе Милош, Васиќ Игње Јово, Васиќ-Арсенијевиќ Милорада Славка, Веочиќ Андрије Иво, Весиќ Бранислава Првислав, Вучетиќ Владимира Радомир, Вучковиќ Милана Ненад, Вујиќ Влајка Живоударка, Вујичиќ Милована Ђорђе, Вујновиќ Стојана Маринка, Вукановиќ Дамјана Ристо, Вукашиновиќ Андрије Ђорђе, Вукосав Лазе Спасо, Вукосав Бошка Жарко, Зориќ Мирка Љубомир, Жнидаршиќ Жоже Цирил, Жугиќ Симеуна Милорад;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ђаковиќ Луке Милорад, Ђокиќ Петра Драгослав, Грбиќ Стевана Здравко, Хусиќ Јуре Антонија, Илиќ Боривоја Радомир, Јаковљевиќ Милосава Александар, Марковиќ Миливоја Милун, Радоњиќ Баја Војислав, Рајиќ Нике Јуро, Рогоиќ-Павиќ Милића Милка, Војводиќ Четоје Радован, Вукадиновиќ Живорада Зоран, Вукобрат Мила Милан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анђелковиќ-Лазиќ Милосава Надежда, Бабиќ Трифуна Миодраг, Бакрачевиќ Миленгија Никодин, Венчиќ Мате Шиме, Благојевиќ Гојка Богдан, Богдановиќ Илије Петар, Бошков Стевана Драгица, Бублиќ Милана Душан, Булатовиќ Гојка Богдан, Црнадак Јове Богдан, Црногорац-Јаковљевиќ Стипе Анка, Цветановиќ Чедомира Марија, Дедиќ Маријана Анте, Димовски Грује Бранко, Ђокановиќ Владимир Марија, Гардашевиќ Душана Јован, Гојковиќ Станка Миодраг, Граховац Ђуре Рајко, Грбиќ Михајла Дако, Инђиќ Јове Миља, Ивас Јандрије Пе-

тар, Ивковиќ Стојана Родољуб, Јакшиќ Јована Вида, Јовчиќ Радивоја Душан, Караџиќ-Ковачевиќ Милутина Надежда, Кисо Ђорџа Милош, Кољаја Ђуре Јован, Костиќ Божидар Светислав, Котур Бранка Живко, Ковачевиќ Милана Славко, Кулосман Хамида Азиз:

Лазендиќ Остоје Јован, Лучиќ Андрије Мартин, Максиќ Тихомира Будимир, Максимовиќ Владимира Миломир, Марјановиќ Душана Гојко, Марковиќ Јове Владо, Мићуновиќ Миле Драго, Миховиловиќ Анте Шиме, Милутиновиќ Радисава Радомир, Милојевиќ Ђуре Ђуро, Миљковиќ Ранђела Петар, Миниќ Миломира Томислав, Нешиќ-Филиповиќ Боривоја Радојка, Наумовиќ Азема Хасбо, Пејовиќ Ђуре Марко, Пулиќ Јосипа Богдан, Радојичиќ Ђетка Милан, Рајковиќ Милоша Вера, Ружиќ Јеротија Владимир, Симиќ Радоја Драгиќ, Скробиќ Нике Радомир, Станковиќ Ђорџа Бошко, Срдиќ Ђаковиќ Петра Станимирка, Шванковиќ Јанићија Звонимир, Стоисављевиќ Јована Ђуро, Стошиќ Драгомира Никола, Шокота Андрије Владимир, Топаловиќ Андрије Иван, Ускоковиќ Стојана Лука, Ускоковиќ Крсте Војислав, Весниќ Малише Миодраг, Видовиќ Остоје Живко, Врањанин Ђуре Никола, Жикиќ Милана Живота.

Бр. 52
6 мај 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за херојски дела и единствен отпор на непријателот при фашистичкиот десант на градот и Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ и за извонредно голем придонес на победата над непријателот во Народноослободителната борба

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Градот Дрвар;

— за беспримерен хероизам во борбата против окупаторот на нашата земја и народните непријатели и за осведочено јунаштво и заслуги во текот на Народноослободителната борба

Босниќ Мика.

Бр. 63
17 мај 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
1017. Закон за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој	1941
1018. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1973 година	1842
1019. Одлука за именување заменик-генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија	1843
1020. Одлука за именување заменик на сојузниот јавен обвинител	1843
1021. Одлука за дополнително на Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на одредени производи од земјите во развој	1843
1022. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на износот на девизите на одредени организации на здружениот труд за увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота	1843
1023. Одлука за постапката за утврдување и распределба на стоковните контингенти, односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1975 година	1844
1024. Одлука за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за I полугодие на 1975 година	1846
1025. Спогодба за промена на затечените цени за саѓи	1847
1026. Спогодба за промена на затечените цени за хидрофори и хидрофорни садови	1847
1027. Спогодба за промена на затечените цени за електрични трофазни броила, вклопни часовници и за нивни резервни делови	1847
1028. Спогодба за промена на затечените цени за големи компресори и за нивни делови	1848
1029. Спогодба за промена на затечените цени за виљушкари, додатна опрема и за нивни резервни делови	1848
Исправка на Решението за југословенските стандарди од областа на земјоделските производи за индустриска преработка	1848
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за пумпи за вода на моторен погон (без мотор) и за нивни делови	1848
Одлука за оцена на уставноста на одлуките на работниците од Деловната единица — Љубљана, Деловницата — Риска и Деловницата — Загреб на Осигурителниот завод „Сава“ за организирање во основна организација на здружениот труд	1849
Одликувања	1850
Меѓународни договори	913